

Во нашиот трет век - нашата култура, нашите вредности, нашиот кодекс

Нашата визија во „Џонсон Мети“ е да во нашиот трет век додадеме вредности и одржливи технологии.

Нашата стратегија за третиот век ја развивме за да ни помогне да ја оствариме нашата визија. Се состои од девет блокови што ја одредуваат нашата насока; еден од тие блокови е културата на „Џонсон Мети“.

Културата на „Џонсон Мети“ е профилот на фирмата. Одржува како е да се работи во „Џонсон Мети“ и што ни е навистина важно. Начинот на кој ја опишуваме и живееме нашата култура се одразува врз нашите вредности. „Џонсон Мети“ има шест основни вредности што се одразуваат врз начинот на работење кога сме во полн погон и заедно со нашите шест заложби, тие вредности се основата на нашиот Кодекс. Нашите вредности ги темелиме врз главните карактеристики на нашиот претходен успех и на нашиот иден раст. Тоа се:

- **Здравството и безбедноста се нашиот приоритет**
 - Нашиот фокус е насочен на заштитување на нашите луѓе
 - Сметаме дека сите имаат одговорност за спречувањето повреди и болести поврзани со професијата.
 - Охрабруваме свесност за здравјето и за безбедноста, како на работа, така и дома.
- **Интегритет**
 - Го правиме она што е правилно за нашите луѓе, за нашите клиенти и за сите наши засегнати страни
 - Се водиме од пример и добри практики и самите себеси се сметаме за одговорни
 - Секогаш постапуваме правилно, независно дали некој гледа или не
 - Ги исполнуваме нашите ветувања и се држиме до нашите заложби
 - **Пријавуваме** ако сме загрижени за некој предлог или постапка.
- **Способност и иновација**
 - Регрутираме и цениме талентирани луѓе
 - Нашите луѓе се развиваат низ соработка со другите со цел да им понудат нешто вредно на нашите клиенти
 - Охрабруваме и вреднуваме креативност, нови идеи и разни гледишта
 - Негуваме способност во комбинација со ентузијазам и ангажираност.
- **Прифаќање и развој**
 - Негуваме култура во која можат да напредуваат сите од која било позиција во рамките на компанијата
 - Го цениме успехот, им оддаваме признание на сите што дале некаков придонес
 - Се сметаме меѓусебно одговорни и соодветно предизвикуваме
 - Им оддаваме признание на оние чие однесување покажува дека се заложуваат за вредностите на фирмата.

- **Слобода да се дејствува**

- Веруваме дека секој со добро осмислен бизнис може да ги реализира своите идеи
- Знаеме што е под наша одговорност и прифаќаеме одговорност за нашите постапки
- Им даваме на луѓето слобода на истражуваат идеи
- Ги развиваме вештините и создаваме можности за да се преземе иницијатива и одговорност
- Даваме насока за луѓето да знаат кога можат да дејствуваат слободно, а кога треба да побараат совет.

- **Најдоброто од големото и малото**

- Ги користиме ресурсите на нашата голема фирма, но применуваме методи на мала фирма
- Се чувствуваме доволно мали да ни е грижа, доволно големи да ги завршиме работите
- Ја користиме разновидноста на културите, идеите и на перспективите за да дојдеме до најдобрите одлуки
- Сороботуваме преку целата глобална заедница за доброто на сите наши засегнати страни.

